



Предмет: Понуда за патничко возило 604167 CITROËN C3 BlueHDi S&S 100 FEEL

Производител:	Automobiles CITROËN-Paris, France
Опис на возилото:	Лимузина со пет врати
Мотор:	Common-rail Дизел со 4 цилиндри
Зафатнина:	1499 cm ³
Обртен момент:	250Nm/1.750 врт/мин
Моќност:	75kW (102КС) /3.500 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 5 степен рачен менувач
Број на седишта:	5
Димензии(L/W/H) :	3990 / 1745 / 1470 mm
Волумен на багажен простор:	300литри
Пневматици :	185/ 65 R15
Перформанси:	
Забрзување од 0-100 km/h:	10.2 s,
Максимална брзина:	188 km/h
Потрошувачка:	
Град	3.6 l/100km
Отворено	3.0 l/100km
Комбинирано	3.2 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6.3
Емисија на CO2 гасови:	102g/km

Сериска опрема:

- ABS +REF (систем против блокирање на тркалата и електронска дистрибуција на сила на кочење)
- AFU (систем за помош при нагло кочење) + светла за предупредување при на нагло силно кочење
- ESP (електро контрола на стабилност) + ASR (систем против пролизгување)
- Помош при тргнување на угорница (Hill Assist)
- Регулатор – лимитер на брзина
- Детекција на недоволен притисок во гумите
- AirBag за возач и совоач, странични Airbags
- AirBag завеси напред и назад
- Затегнувачи на појас на предни седишта
- Предупредување за откопчан појас
- ISOFIX систем на задните седишта
- Далечинско централно заклучување
- Автоматско заклучување на вратите и багажниот простор при стартување (автоматска деактивација во случај на незгода)
- Предупредување за возачко невнимание
- Препознавање знаци за ограничување на брзина
- Предупредување за незаконско преминување на лента
- Coffee Break Alert

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- LED дневни светла
- Предни LED светла
- Задни LED светла со 3D ефект
- Челични тркала 15" со украсни раткапни
- Кит за поправка на тркало
- Рачки на вратите во боја на каросерија
- Надворешни ретровизори во сјајна црна боја
- Патен компјутер
- Индикатор за промените на степенот на пренос
- Капак на багажниот простор
- Затворен простор за одлагање кај совозач
- Простор за одлагање во предни и задни врати
- Отворен простор за одлагање напред
- Држачи за 2 чаши
- Електричен серво волан подесив по висина и длабочина
- Електрични подигачи на предни стакла
- Електрично подесиви и греени ретровизори
- Предни сонцебрани со огледало кај возач
- Осветлување на внатрешниот простор напред и позади
- Клима уред
- 12V приклучок во патничкиот простор
- Возачко седиште подесиво по висина
- Заден наслон делив во однос 2/3 – 1/3
- Дигитален аудио систем со 5" екран на допир, команди на волан, Bluetooth, USB, 4 звучници

Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Црна (Noir Perla Nera) – Металик боја
- Покрив во црвена боја
- Задни паркинг сензори

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
17.470,00 €	1.000,00 €	16.470,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : **2 години со неограничен број на поминати километри**

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила